

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 март 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Борис Трајков од Гевгелија УП2 09-10/22 од 31 јануари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-298 од 24 септември 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-298 од 24 септември 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Борис Трајков од Гевгелија до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-10/22 од 31 јануари 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-298 од 24 септември 2021 година на КЕЦ Гевгелија, за приклучок на пумпа за наводнување.

Жалителот потенцира дека на околу 100 метри од неговата парцела се наоѓа најблиската точка од нисконапонската мрежа.

Според Електродистрибуција, за таа локација нема ДУП и станува збор за земјоделско земјиште. Нема потенцијални баратели, постоечката најблиска напојна точка е на 200 метри од парцелата, а од постоечката трафостаница 10/0,4kV е на 1450 метри.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 23 февруари 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-10/22 од 31 јануари 2022 година со прилог:
 - РОБСП 11-298 од 14 септември 2021 година на КЕЦ Гевгелија
 - Имотен лист бр. 4384 за КП бр. 7670, КО Гевгелија
2. Дополнителни докази од 9 септември 2022 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 10 септември 2021 година
 - GIS скица
 - Податоци за пад на напон во мрежата
 - Еднополна шема за објектот со постоечка и новопредвидена состојба
 - Решение за запишување на земјоделско стопанство.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за одбивање на барање на согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–10/22
3 март 2022 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски